

Никола Саркози станува еден од најконтроверзните европски политичари. Со зголемена доза на ноншалантност, аматерски пристап во водењето на француската дипломатија и типична улична дрскост, се обидува да ја измести традиционалната европска надворешна политика, на начин кој е својствен само за дипломати од латиноамерикански или азиски калибар. Давањето изјави од страна на претседател, кој едвај успеал да го заврши основното образование, со кои го негира идентитетот на една нација, без притоа да обрне внимание на историските и биолошките факти, е повеќе од безобразие. Тоа ги надминува дури и основните поставки на бон-тонот во дипломатското однесување. Да се застане на страната на една пропадната политичко-иредентистичка филозофија, само заради солидарност кон Грците кои му напишале книга "Саркози од Солун" е надвор од границите на меѓународното право и секое пишано и

непишано правило. Тоа го прави човек кој не успеал да ја заврши ниту школата за надворешна политика, затоа што доволно не го знаел англискиот јазик. Е, такви луѓе денес ја водат Европа. Но, што прави Македонија за да се заштити од ваквите и слични "шалабајзери", како што е францускиот претседател? Мекиот однос кон официјален Париз е само потврда дека нешто недостасува во општењето на нашите амбасадори со надворешниот свет. Македонија требаше веднаш да упати демарш, прво до француското дипломатско претставништво во Скопје, потоа до Министерството за надворешни работи на Франција и, се разбира, лично до Кабинетот на Саркози. Но, ние останавме само на устен протест до амбасадорот Бернар Валеро. Очигледно е дека нам ни недостасува цврстина на ставот, храброст во бранењето на природните позиции кои ни припаѓаат. Во едни вакви околности, треба да се разобличи, безвредни и исмеа ставот на претседателот на Франција. "Швалеркото" од Елисејската палата заслужува бумеранг.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ГРЦИЈА КРИМИ НАЧИН ПОДМИ ЕВРОП ОД КАЛ НА САР

ФРАНЦИЈА ГИ ГАЗИ СОПСТВЕНИТЕ ИСТОРИСКИ ФАКТИ ЗА МАКЕДОНИЈА

Франција отворено застава на страната на Грција. Ни залепи шлаканица на лице. Без аргументи, ставајќи го приватното над државното, Саркози се солидаризира со фашистичката политика на Атина во натамошното понижување и дискриминирање на македонската држава и македонскиот народ. Грците му напишале книга, па овој воодушевен од таквиот чекор решен е да направи сè. Ако треба и задникот ќе го сврти, како благодарност за издавачите на делото. Саркози и неговата Франција го нарушија пријателството со малата Македонија. Но, тоа е најмалата последица од фрапантната изјава на првиот Французин. Тој ги прекрши сите меѓународни стандарди и начела за почитување на човековите права и слободи, за рамноправност меѓу народите, правото на сопствено име и идентитет. Македонија и Македонците, повторно како и низ историјата, ја доживуваат

судбината на претходните генерации. Асимилирани, обесправувани, дискриминирани, преименувани, убивани, депортирани. Тоа е нашето минато. Саркози заборава на ужасите кои ги претрпувале Евреите во Втората светска војна од страна на фашистичката номенклатура. А, дедо му по мајка бил Евреин од Солун. Сега Саркози на индиректен начин станува софистициран фашист, кој сака да застане на страната на една оска, чија идеологија граничи со шизофренија, нацизам и националсоцијализам. Не ја познаваме Франција во такво светло. Но, таа Франција неодамна доби претседател кој газии врз човечките права, газии врз слободниот дух на нациите, си поигрува со регионалниот мир и стабилност. Французите ја почувствуваа неговата способност за водење на државата. Затоа него и неговите ги казнија со тежок пораз на последните локални избори во зем-јата.

Француската историографија и француската политичка литература се пребогати со докази, факти, аргументи, написи и службени материјали за македонската вистина низ вековите. Еден зрел политичар, кој претендира да стане водечки меѓу европските, не смее да си дозволи индивидуалната возбуда за себе да ја злоупотребува во националните и континенталните цели. Доколку Саркози сакал активно да се вклучи во позитивното решавање на спорот за името меѓу Македонија и Грција, тогаш елементарната дипломатска практика налага истражување на целиот спор, кој датира со децении наназад. Архивите во Париз имаат купишта материјали, кои докажуваат колку Македонија и Македонците полагаат право на сопствена држава и сопствен идентитет. Дека тоа е така најдобро сведочат и неколкуте цитати од видни француски историски личности, пре-

НА НАЛЕН ТУВА ЕЈЦИ ИБАРОТ КОЗИ




ПОЛИТИЧАР СО ПОВЕЌЕ "ШАРЛАТАНСКИ"
ОТКОЛКУ ДИПЛОМАТСКИ КАРАКТЕР

"...Ситуацијата многу ќе се подобри со создавање услови за реализација на една балканска федерација во која Македонија би егзистирала како издвоена федерална држава..."



Со поделбата меѓу Бугарија, Југославија и Грција, Македонија е лишена од можноста да се развива економски и духовно, таа продолжува да биде извор на спротивставености меѓу овие земји. Самото решение може да го смири Балканот и да го гарантира мирот, а тоа може да се постигне со создавање на една независна Македонија, чиј главен град Солун би бил прогласен за слободен град. Македонија би станала вистинска врска на пријателство и разбирање меѓу балканските народи. Само една независна Македонија може да биде центар околу кој би можело дополнително да се изгради една балканска федерација. Ова решение подразбира обединување на Македонија од Егејска, Вардарска и Пиринска, во една држава".

дел од Извештајот на францускиот дипломат во Бугарија, Мишел Лует, испратен до францускиот министер за надворешни работи, Жорж Бидо, во 1947 година



"МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ" - ЕДМОНД БУШЈЕ ДЕ БЕЛ, 1922 Г. ПАРИЗ

"Македонците се оспорувана раса која себеси не се поистоветува ниту со Бугарите, ниту со Србите. Македонскиот проблем не постои ниту од денес, ниту од вчера. Македонија и Македонците зад себе имаат долго минато, но тие нема да престанат да ја загрижуваат Европа. Ако Македонија остане таква каква што е сега, затворено поле, но отворено за натпреварување на трите соседни раси: грчката, српската, бугарската, последната неизбежно ќе победи. Бугаризмот е најопасен по македонското население. Грците велат дека Македонија ја населуваат словенски варвари, дека нив ги организираа и воспитала грчката империја, а грчката црква ги преобратила... Народот за кој станува збор јасно се разликува од трите други. Тој има национална свест и национален живот, кој се разликува од сите други. Прашајте го селанецот од околината на Острово или на Битола, што е? Во 90 проценти од случаите ќе ви одговори - Македон".



КОНТРОВЕРЗНОТО МИНАТО НА ПРВИОТ ФРАНЦУЗИН

Никола Саркози, покрај претседателската функција, истовремено е и шеф на конзервативната партија Сојуз за народно движење. До март 2007 година беше министер за внатрешни работи на Франција. Неговиот татко по потекло е Унгарец, а мајка му Французинка. Интересно е тоа што дедо му по мајка потекнува од Солун, инаку е Евреин по потекло. Под влијание на првата сопруга Адел Бувије, Никола Саркози преминува во католичка вера. Дека актуелниот француски претседател не е висок интелектуалец, говори и податокот дека тој ја повторувал учебната година кога бил во шесто

одделение, што било и причина да го запишат во приватно училиште. Сепак, се образовал за адвокат и студирал на Универзитетот во Париз. Не успеал да ја заврши школата за надворешна политика, затоа што недоволно го познавал англискиот јазик. Првиот брак, од кој има два сина, му се распадна во 1996 година, кога се венча со Сесилија Сиганер Албениз. Во тоа време таа била сопруга на негов добар пријател. Сесилија беше пратеник на својот сопруг Никола, на преговорите за ослободување на бугарскиот медицински персонал во Либија. По десет години брак Никола и Сесилија минатата година се разведоа. Пред два месеца, во февруари годинава, првиот Французин стапи во трет брак со италијанско-француската пејачка Карла Бруни. Тоа беше прв случај во политичката историја на Франција еден претседател на државата да се жени во текот на својот мандат. Овој чин придонесе популарноста на Саркози значително да опадне. Французите увидоа дека нивниот претседател многу повеќе го гледаат во жолтиот естраден печат, отколку во рубриците посветени за политичко-економскиот напредок на земјата. Арогантниот однос Саркози досега многу пати го покажувал во јавноста, а најсвеж испад му е оној на неодамнешниот Стопански форум во Париз, кога на еден учесник му се обратил со зборовите: "Ајде бегај, глупава будало". Склопот на ваквите околности придонесе на последните локални избори, кои се одржуваа во Франција овој месец, десницата на Саркози да претрпи катастрофален пораз.



"Јас му ја пренесов нашата позиција на грчкиот премиер околу прашањето со името на Македонија. Пораचав дека ја поддржуваме грчката позиција, затоа што Грците ни се пријатели. Откако во Грција е напишана книгата 'Саркози од Солун' се чувствувам должен да бидам солидарен. Ете, потврдувам дека навистина сме многу солидарни со грчките ставови и тоа му го потврдив на грчкиот премиер".

Никола Саркози

"Во Пиринска Македонија има 250.000 жители, 40.000 се емигранти дојдени од Егејска Македонија, а другите се жители на земјата. Има и околу 25.000 муслимани. Во културен поглед Пиринска Македонија е многу напредната... има школи во сите села и гимназии во сите центри, а во Горна Џумаја има национален македонски театар. Оваа (1947) година наставата се изведува на македонски јазик и се предава македонска историја. Населението во мнозинство го сочинуваат Македонци и последнава година во Бугарија 75 проценти од населението од Пиринска Македонија се декларираа како Македонци, наспроти монархофашистичката опозиција, која е непријател на македонскиот народ и тоа не го признава".

Извештај на францускиот конзул во Скопје од 31 декември 1947 година



ТАБЛОИДИТЕ ПОЗАИТЕРЕСИРАНИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ОД ПОЛИТИЧКИТЕ СПИСАНИЈА

несени на овие страници. Зошто Франција не сака да ја каже вистинската вистина? Зошто нема храброст да ја порази лажната грчка шовинистичка политика? Наместо тоа, ние добивме признание дека Франција ја поддржува Грција, само заради тоа што тие му објавиле книга посветена на неговата личност. Овој потег не само што е неодговорен и недржавнички, туку потсетува на мислење од некој форум на некоја Интернет страница, кога полуписмени и полуупатени луѓе даваат свои видувања за одреден крупен проблем. Истовремено, ова може да се сфати и како облик на меѓународна политичка корупција и подмитување на европски државници. Ако Атина ова со Саркози вешто го изведе, тогаш истото може да се случи и со некој друг европски современик. Ќе го удостојат со некое дело, посветено на неговата личност и кариера и работата е завршена. Недвосмислено станува збор за несоборлив доказ за меѓународен политички криминал. Саркози наста-



Дека Грците уништувале сè што е македонско говорат и истражувањата на неколкумина истакнати француски историчари.

Познатиот Ламартин во своето дело "Vie D'Alexander le Grand", објавено во 1859 година во Париз, запишал: "Грците ги започувале дури и имињата на владетелите и војсководците со кои војувале. Тие на сè давале хеленски изглед, дури и во Индија и Персија...".

И францускиот историчар Густав ле Бон во своето дело "Les Premieres Civilisations", објавено во 1889 година, напишал: "Грчките историчари се полни со очигледни противречности и неверојатни приказни".

Саркози треба малку повеќе да се позанимава со своите историски дејци и нивните вистини за карактерот на грчката пропаганда низ вековите.

пува индивидуално, не гледајќи ги и игнорирајќи ги притоа државните основи во градењето на ставот. Најпрво, Париз соопштува дека дава безрезервна поддршка за зачленувањето на Македонија во НАТО, а веќе утредента доаѓа изјавата на претседателот дека морал да се солидаризира со грчкиот премиер. Типот од Париз навистина забегал. Не е ни за чудо зошто наобразбата низ неговата кариера трпела огромни падови во интелектуалната способност. Едноставно, таквите луѓе се залутани во политиката.

ФРАНЦИЈА ЌЕ ГИ ОПСТРУИРА МАКЕДОНСКИТЕ НАПОРИ ВО ОН!?

Изјавата на Саркози, како и да се протолкува, може да претставува огромен проблем за натамошната интегра-

ција и иднина на Македонија во светските институции. Не станува збор само за скорешното зачленување во НАТО или ЕУ, туку проблемот е многу подлабок. Имено, Франција е постојана земја-членка на Советот за безбедност на ОН. Таа има право на вето за секое прашање од меѓународен карактер, кое ќе се најде како предмет за разгледување пред ова тело. Македонската дипломатија веќе подолго време размислува проблемот со името да го даде на преразгледување во Светската организација, со надеж дека сите оние кои не признале под уставното име, таа одлука ќе ја потврдат и со тоа во ООН ќе бидеме запишани под името кое самите сме си го одредиле. Но, сега нештата непланирано и неочекувано се менуваат. Франција, под притисок на Грција, доколку продолжи нивното сојузништво по прашањето за македонското име, може да ги блокира нашите напори да дојдеме до прифатливо решение за нас. Македонската дипломатија активно треба да поработи на неутрализирање и амортизирање на ваквите сценарија, кои во сè поголем обем се пласираат низ светот од страна на нашиот јужен сосед. Отвореното застапување на грчките ставови од страна на официјален Париз секако може многу повеќе да ни ги подотвори очите. Пасивноста од наша страна, која можеби даде и некои резултати, веднаш треба да се замени со офанзивна и по малку агресивна дипломатија. Во актуелниот момент тоа е неминовна стратегија, за да се вратиме на поволната позиција на која стоевме пред неколку месеци.

Историската наука ја има прифатено тезата дека античките Македонци не биле племе, како што сака некој да ги претстави, туку јасно формиран и оформен народ кој потекнува од повеќе племиња. Бригите, Пајонците, Венетите... се само дел од нашите древни предци. Тие немаат никакви врски ниту со Туркомонголите, ниту со Грците од тој период. Многу денешни бугарски квази историчари се обидуваат да застанат на страната на грчката лажна историографија, бранејќи ја тезата за грчкото потекло на античките Македонци, кои подоцна пак исчезнале. Прости тези кои се предмет за потсмев. Најпознатите историчари за античка Македонија аргументирано докажуваат дека Македонците и Грците се два различни народа, кои зборуваат на два различни јазика. Пред нас е времето кога ќе потонат грчко-бугарските тези за балканската историја, пред сè, за македонската.